



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

Месечен билтен 06. 2011/

Monthly Bulletin 06. 2011



Васил Главинов бб, Интекс Деловен Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел/факс (+389-2) -3224-229/-3166-452 <http://mapas.gov.mk>

*I Податоци за задолжителните пензиски фондови /
I Mandatory pension funds data*

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиските фондови според нивниот статус

Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status


Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
31.05.2011						
НЛБз / NLBm ¹	31.509	61.753	34.281	4.097	100.131	131.640
КБПз / KBPm ²	37.381	65.842	39.244	4.893	109.979	147.360
ВКУПНО / TOTAL	68.890	127.595	73.525	8.990	210.110	279.000
30.06.2011						
НЛБз / NLBm	31.565	62.626	34.499	3.416	100.541	132.106
КБПз / KBPm	37.392	66.819	39.561	4.097	110.477	147.869
ВКУПНО / TOTAL	68.957	129.445	74.060	7.513	211.018	279.975

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распредуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени ./

The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (In percents)




¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje

² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје / KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje


Табела 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови и на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови
Table 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets and the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во милиони денари) / Net assets (in millions of denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.05.2011	6.501,72	7.701,08	129,024338	133,975160
10.06.2011	6.522,62	7.712,82	128,332387	133,196000
20.06.2011	6.584,29	7.765,27	128,454023	132,929060
30.06.2011	6.624,12	7.834,09	128,900523	133,786631


Слика 2: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 2: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Слика 3: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units



Слика 4: Структура на инвестициите на НЛБз
Figure 4: Structure of Investment of NLBm



Слика 5: Структура на инвестициите на КБПз
Figure 5: Structure of Investment of KBPm



*II Податоци за доброволните пензиски фондови /
II Voluntary pension funds data*


Табела 3: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 3: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
31.05.2011			
НЛБд / NLBv ^{3 4}	2.207	949	3.156
КБПд / KBPv ^{5 6}	555	5.339	5.894
ВКУПНО / TOTAL	2.762	6.288	9.050
30.06.2011			
НЛБд / NLBv	2.232	960	3.192
КБПд / KBPv	562	5.579	6.141
ВКУПНО / TOTAL	2.794	6.539	9.333

Слика 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)



³ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“ Skopje

⁴ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009

⁵ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје / KBPv stands for the voluntary pension fund KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009


Табела 4: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови и на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови

Table 4: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets and the Voluntary Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Нето средства (во илјади денари) / Net assets (in thousand denars)		Вредност на сметководств.единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.05.2011	44.782,88	22.130,57	111,062464	113,043230
10.06.2011	44.936,09	23.165,14	110,419286	113,168825
20.06.2011	45.606,16	23.802,55	110,537337	112,706789
30.06.2011	47.944,93	24.244,67	112,063231*	112,822674


Слика 7: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови

Figure 7: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets



Слика 8: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови

Figure 8: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units



* Наглиот пораст на СЕ на НЛБд на крај на месецот се должи на промената на начинот на проценка на финансиските инструменти заради рекласификација на категоријата финансиски инструменти кои се чуваат до достасување во категорија финансиски инструменти расположливи за продажба. / Sharp growth of the NLBv Accounting Unit Value at the end of the month is a result of the valuation method due to the reclassification from category of financial instruments held to maturity to category of financial instruments available for sale

Слика 9: Структура на инвестициите на НЛБд
Figure 9: Structure of Investment of NLBv



Слика 10: Структура на инвестициите на КБПд
Figure 10: Structure of Investment of KBPv

